

**Малдиви.** Во кристално чистите води на Индискиот Океан лежи низа од бисери наречени Малдивски Острови. Малдивите се наоѓаат јужно од Индија и западно од Шри Ланка. Само околу 200 Малдивски Острови се населени, а 88 од нив се посебни ексклузивни летувалишта. Малдиви немаат долга историја во туризмот, но за само 30 години стигна на врвот на листата луксузни летувалишта. Луѓето на Малдиви се многу мирољубиви и гостопримливи. Оваа мала нација брои околу 300.000 луѓе, а 70.000 живеат во главниот град Мале кој е мешавина на традиционална и модерна култура: старите генерации се држат до својот начин на живот, а младите се прилагодуваат на западните трендови. Мале е мал и густо населен остров, долг 2 километри и широк 1 km. Односот кон жените е полиберален отколку во повеќето муслимански земји. Интересно е дека стапката на развод на Малдивите е една од највисоките во светот околу 80%. Не се чудете ако запознаете 25 – годишник кој е женет веќе неколку пати. Оваа група од околу 1190 корални острови е исто така омилена дестинација на нуркачите поради неверојатните гребени, богатства на морскиот свет и подводни убавини. Видливоста досегнува и до 50 метри. Малдивите се исто така и омилена дестинација за брачно патување, но ако сонувате за места со целовечерна забава, како Ибица, тогаш заобиколете ги. Иако климата е секогаш гостопримлива, најдобро време за посета е од Декември до Мај кога е и најголемата гужва.

### КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ

- **Клима**  
Тропската клима значи висока просечна температура од 29 – 32 степени и голема влажност;
- **Гастрономија**  
Сите летувалишта нудат широк избор на јадења и пијалоци кои ќе ги задоволат и најизбирливите. Малдивските брзи закуски кои се сервираат со чај или кафе се популарни меѓу туристите, како и јадењата на скара;
- **Што е забрането да се внесува на Малдиви?**  
Наркотици, религиозни материјали (дозволен е само лични предмети како Библија), порнографски материјал, оружје, стрелива, алкохол, свински производи, кучиња и опасни животни. Мора да имате лекарски рецепт за лековите кои ги поседувате.

QR 306 04 FEB SKP DON 1155 1850  
QR 676 05FEB DON MLE 0520 1220



**06.02.2019** По пристигување во Мале, организиран трансфер до Sun Island и сместување во бунгалови на плажа на база на полн пансион.

**09.02.2019** Организиран трансфер од ресортот до пристаништето каде име процедура за укрцување на брод.

## 7 ноќи на брод

Од Мале со **Costa neoRiviera**

**МАЛДИВИ, ШРИ ЛАНКА, ИНДИЈА**

09 FEBRUARY 2019



•	<b>ДЕН 1 09.02.2019</b>
	Male (Maldives)
•	<b>ДЕН 2 10.02.2019</b>
	Male (Maldives) ИСПЛОВУВАЊЕ 20:00
•	<b>ДЕН 3 11.02.2019</b>
	...КРСТАРЕЊЕ...
•	<b>ДЕН 4 12.02.2019</b>

**Шри Ланка.** Шри Ланка е земја која со својата мистичност и егзотичност заведува и мами светски патници веќе векови наназад. Марко Поло ја опишал како најфиниот остров кој го прави светот голем и фансцинантен во споредба со индиските, арапските и европските традиции. Многу од авантуристите ги привлекле ретките врсти на драги камења и величествени слонове. Шри Ланка се наоѓа во близина на Екваторот, во прекрасните води на Индискиот океан. Островот важи за место познато по легендарни природни убавини и магија што ги мами туристите повторно да се вратат назад. Романтичен и интересен, земја во облик на бисер, името го добила од раните арапски трговци и се нарекувала Шерендиб, што значи мир!

## Colombo (Sri Lanka)

ПРИСТИГНУВАМЕ 07:00 / ЗАМИНУВАМЕ 17:30

ДЕН 5 13.02.2019

## ...КРСТАРЕЊЕ...

ДЕН 6 14.02.2019

Индија е една од најубавите земји во светот. Сместена во Јужна Азија, оваа неверојатна земја е родно место на најстарата цивилизација. Најстарите човечки остатоци се најдени токму во Индија, а датираат од пред 30.000 години. Оваа земја е и дом на величествениот Таџ Махал, мавзолејот на Мумтаз Махал која била жена на царот Шах Џахан. Индија е земја со богата историја која би заинтригирала секого и разновидна култура ишарана со неверојатни и прастари обичаи кои и ден-денес се почитуваат. Како таква, Индија е секојдневно посетувана од милиони луѓе кои доаѓаат од целиот свет за да се опијат барем малку од неверојатниот шмек на оваа неверојатна земја.

## Mormugao (India)

ПРИСТИГНУВАМЕ 08:00 | ЗАМИНУВАМЕ 17:00

ДЕН 7 15.02.2019

## Bombay/Mumbai (India)

ПРИСТИГНУВАМЕ 08:00

ДЕН 8 16.02.2019

## Bombay/Mumbai (India)

Трансфер до хотел во Бомбај. Сместување на база 2 ноќи со појадок. Организиран трансфер до аеродром во Бомбај.

QR 557 18 FEB BOM DOH 0400 0535

QR 305 18 FEB DOH SKP 0715 1055

## Цена на аранжманот: 2050ЕУР + БРОДСКИ ТАКСИ 150ЕУР

### Цената вклучува:

- Повратен авио билет на релација Скопје-Доха-Малдиви со Катар со вклучени аеродромски такси
- 4 полни пансиони на Sun Island во бунгалови
- Трансфер од Мале до островот и назад
- 7 ноќевања во внатрешни кабини на брод на база полн пансион
- трансфер од брод до хотел во Бомбај
- 2 ноќи со појадок во хотел 4\* во Бомбај
- трансфер од хотел Бомбај до аеродром Бомбај

### Цената не вклучува:

- Организирана екскурзија во Доха со водич 30ЕУР
- Бродски такси 150ЕУР
- Бакшиш на бродот
- Патничко осигурување
- Туристичка виза за Индија – електронска 90ЕУР



За ова патување важат општите услови за патување на ТА Њу Вејс оф Травел Скопје.  
Потребен е минимум од 10 патници за реализација на истото.